



**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

СТРАТЕШКИ ПЛАН

2022 - 2024 година

Почитувани,

Министерството за внатрешни работи со овој Стратешки план ќе продолжи со остварување на заложбите за беспрекорно функционирање на полицијата, како и транспарентно, отчетно работење и јакнење на довербата кај граѓаните.

За таа цел, министерството и натаму ќе се стреми за создавање модерна, опремена и стручна полиција која ќе придонесе за уште подобри резултати во работењето, а во полза на сите граѓани во РСМакедонија.

Во насока на реализација на стратешките приоритети, МВР продолжува со успешно справување со организираниот криминал и корупцијата, со прекуграничниот криминал и илегалната миграцијата, со зголемување на нивото на безбедноста во сообраќајот на патиштата, како и со реконструкција на веќе постоечките и изградба на нови полициски објекти и со материјално-техничко опремување на вработените во министерството.



Во Стратешкиот план содржани се и проекти финансирани од Инструментот за претпристапна помош - ИПА и проекти кои се реализираат во соработка со меѓународни институции и организации (FRONTEX, EUROPOL, OSCE и др.) кои се наши долгогодишни партнери и поддржувачи на унапредување на работата на полицијата.

Вработените во Министерството за внатрешни работи, во доменот на своето работење и законските надлежности максимално ќе се ангажираат за реализирање на планираните проекти и активности, во насока на

остварување на стратешките приоритети на министерството, притоа применувајќи го принципот на родова еднаквост и правична застапеност, владеењето на правото и ЕУ практики и стандарди.

МИНИСТЕР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Оливер Спасовски

СОДРЖИНА

1.1. АНАЛИЗА НА СОСТОЈБА.....	5
1.2.МИСИЈА	8
1.3.ВИЗИЈА	8
1.4. ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ.....	9
1.5. СПЕЦИФИЧНОСТ	9
1.6. СТРУКТУРА	10
1.7. ОДНОСИ СО ОРГАНИТЕ ВО СОСТАВ	11
1.8. ПРИОРИТЕТИ И ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ	11
1.9. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2020 ГОДИНА	12
1.10. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2021 ГОДИНА.....	18
1.11. ПРОГРАМИ	24
1.11.1 ПРОГРАМА „РАЗВОЈ НА ПОЛИЦИЈАТА“	25
1.11.1.1. Потпрограма „Вклучување и комуникација со заедницата“.....	27
1.11.1.2. Потпрограма: „Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на криминалистичките работи и сузбивање на организиран криминал“	28
1.11.1.3. Потпрограма: „Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на полициските работи од општа и посебна надлежност и за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата“.....	29
1.11.1.4. Потпрограма: „Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на криминалистичка техника“.....	31
1.11.1.5. Потпрограма: „Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на граничното управување и миграција“	32
1.11.1.6. Потпрограма: „Јакнење на капацитетите на специјализираните полициски служби“.....	33
1.11.2. ПРОГРАМА „УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ НА МВР“	35
1.11.2.1. Потпрограма: „Воведување систем за управување со документи“ (DMS).....	37
1.11.2.2. Потпрограма: „Управување со човечки ресурси“	38
1.11.2.3. Потпрограма: „Унапредување на системот за обука на вработените во МВР“.....	39
1.11.2.4. Потпрограма: „Унапредување на сервисната ориентираност кон граѓаните и останатите засегнати страни“.....	40
1.11.2.5. Потпрограма: „Надградба на телекомуникациски и информатички систем во МВР“.....	40
1.11.2.6. Потпрограма: „Реализација на активности кои произлегуваат од членство во НАТО и безбедност на информации“.....	42
1.11.2.7. Потпрограма: „Зајакнување на капацитетите за внатрешна контрола, професионални стандарди и спроведување на антикорупциска програма“.....	43
1.12. ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ.....	44
1.13. ПРИНЦИПИ НА ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ.....	44
1.14. ПРИНЦИП НА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ.....	44
1.15. РАЗВИВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИ ФУНКЦИИ.....	44
1.16. РИЗИЦИ НА НИВО НА СТРАТЕШКИ ПЛАН.....	46
1.17. РИЗИЦИ НА НИВО НА ПРОГРАМА.....	46

1.1. АНАЛИЗА НА СОСТОЈБА

Од извршената анализа на состојба за постигнатите резултати на Министерството за внатрешни работи во 2021 година, констатирано е дека министерството оствари **високи степен на реализација на активностите од стратешко значење**. Имено, од 62 планирани активности во 2021 година, се реализираа 35 активности, **односно 56% од планираните**, а како позначајни ги издвојуваме:

I. Во стратешката програма „Развој на полицијата“:

- склучен нов Договор меѓу МВР и Централен Регистар на РСМакедонија за користење на интернет дистрибутивен систем на Централен Регистар;
- донирани се 13 комплекти канцелариска опрема од страна на Амбасадата на СРГерманја за потребите на Единицата за корупција;
- изработена е работна верзија на Упатството за користење на апликацијата на ИНТЕРПОЛ за потраги по лица и возила;
- поставен темплејт на базата на податоци на компјутери во Националниот Координативен Центар за спречување на организиран и сериозен криминал за развој на софтверското решение за складирање и обработка на податоци во Центарот и развој на ИТ инфраструктурата;
- преземени се активности за реконструирање на 23 полициски објекти, при што 16 се реконструирани, од кои 13 се полициски објекти од општа надлежност, два за потребите на специјализираните служби (објекти и терени во Полицискиот Центар „Ѓорче Петров“ и објекти кои ги користи МВР во делот од касарната „Илинден“), како и вилата на МВР во Крушево. Во фаза на реконструкција се седум објекти, од кои шест се полициски објекти од општа надлежност и објектот за потребите на Одделот за заштита на определени личности и објекти;
- реновирани се простории за задржување на лица во пет полициски станици од општа надлежност;
- зајакнати материјално-техничките капацитети на службите за безбедност на сообраќајот на патиштата;
- преземени градежни работи за внатрешниот дел на новиот наменски објект за потребите на Одделот за криминалистичко-

технички испитувања и вештачења;

- спроведен Годишен надзор од Акредитациско тело за одржување и унапредување на системот за квалитет, согласно стандардот ISO 17025;
- реализиран и имплементиран е *Твининг проектот ИПА 2016 „Усогласување на националните системи со ЕУ и Шенген барањата за гранично управување“*;
- непречена соработка и координација со ЕУ агенции (Frontex, Europol) и проширување на полициската соработка преку Заедничките Контакт Центри;
- усогласување на националните системи со ЕУ и Шенген барањата за гранично управување;
- зајакната материјално-техничката опременост на Единиците во состав на Одделот за специјални полициски операции.

II. Во стратешката програма **„Унапредување на заедничките функции на МВР“**:

- целосно воспоставен електронски деловодник за внесување на хартиена службена пошта (во рамки на проектот *„Документ Менаџмент Систем“*) во Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал, Одделот за криминалистичка полиција (БЈБ), Одделението за административни и заеднички работи (Писарницата на МВР) при Одделот за општи и заеднички работи, а делумно во Секторот за меѓународна полициска соработка при БЈБ;
- одобрена е капитална инвестиција за Центарот за обука за реновирање на сместувачките капацитети и ресторанот во Центарот за обука;
- усвоени се критериумите за обемот, видот и постапката на усовршување на персоналот од страна на Советот на обучувачи во Центарот за обука;
- изработена анализа на содржинските и обучувачките компетенции за надоградување на Програмата за стекнување напредни обуки на персоналот за испорака на специјализирани обуки;
- континуирано следење на оперативната работа на имплементираните системи ИКТ Центарот (во рамки на проектот *„Воспоставување на ИКТ Центар за континуитет во работењето и опоравување од катастрофа“*);

- инсталација на опрема скоро во сите организациски единици во седиштето на МВР и објектот на МТВ, а спроведен е и технички прием на опремата (од проектот „Мрежна инфраструктура за ИТ телефонија и миграција на телефонски централи во VoIP“);
- подготвени се посебни проекти за изведба на траса на оптички кабел и се преземаат активности за ископ и положување на црево за оптички кабел во Велес, Градско, Кавадарци, Росоман и делумно во Прилеп, а спроведено е и тестирање и прифаќање на оптичкиот кабел на релација Скопје-с.Фариш, Кавадарци (од проект „Оптичка мрежа на МВР“);
- реализирана НАТО-ЕАДРЦЦ вежбата „Северна Македонија 2021 година“;
- изработени се седум Предлог-текстови за подзаконски акти за безбедност на обработка на личните податоци;

Во делот на развивање на заедничките функции, реализиран е проектот „Проектна идеја за информатичко – техничка поддршка за следење и евалуација на реализацијата на стратегиите и проектите во МВР“.

Направени се измени во називот на стратешката потпрограма „Обезбедување функционална интероперабилност со НАТО и безбедност на информации“ и истата гласи „Реализација на активности кои произлегуваат од членство во НАТО и безбедност на информации“ од стратешката програма „Унапредување на заедничките функции на МВР.“

При изработка на анализата за состојба, користена е алатката **SWOT анализа.**

<p>СИЛНИ СТРАНИ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • зајакнати материјално-технички капацитети; • реновирани и реконструирани полициски објекти; • изградба на нов објект за потребите на ОКТИВ; • ефикасна и ефективна гранична контрола и гранично обезбедување; • зајакната соработка со ЕУ агенции; • подобрени информатички бази на податоци; 	<p>ПРЕДИЗВИЦИ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • зголемување на јавноста и транспарентноста во работењето; • зајакнување на меѓусебната соработка меѓу БЈБ и организациските единици за потребите на министерството; • зајакната соработка со сите институции задолжени за спроведување на законите; • развој и управување со современа информатичка
--	--

<ul style="list-style-type: none"> • подобрена соработка со други институции за користење на интернет дистрибутивен систем на база на податоци; • овозможен брз проток на информации и документи во организациски единици во состав на МВР; • подобрени и унапредени капацитети и услуги во Центарот за обука; • повисока безбедност на информатичкиот систем во МВР; • изработена проектна идеја за информатичко-техничка поддршка за следење и евалуација на реализацијата на стратегиите и проектите во МВР; • имплементирани активности произлезени од Програмата за продолжување на реформите од членството во НАТО. 	<p>технологија и натамошен развој на телекомуникациските системи;</p> <ul style="list-style-type: none"> • воспоставување систем на кариера, базиран врз образование, континуирана едукација, искуство и способности.
<p>СЛАБИ СТРАНИ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • намалена реализација на активностите предизвикана од состојбата со Ковид-19; • недостаток на човечки ресурси во одредени организациски единици во министерството, поради исполнување услови за заминување во пензија. 	<p>ЗАКАНИ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • појави на нов вид криминал, како резултат на информатичката технологија; • постоење на организиран криминал и корупција; • состојба предизвикана од вирусот Ковид 19.

1.2. МИСИЈА

Министерството за внатрешни работи, спроведувајќи ги законските надлежности се стреми кон висок степен на безбедност, сигурност, заштита на слободите и правата на граѓаните и подобрување на квалитетот на живеење во Република Северна Македонија.

1.3. ВИЗИЈА

Република Северна Македонија – Најбезбедна држава во регионот.

1.4. ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ


Основни задачи на МВР се:

- остварување на системот на јавна безбедност;
- спречување на насилно уривање на демократските институции утврдени со Уставот на Република Северна Македонија;
- заштита на животот и личната сигурност и имотот на граѓаните;
- спречување на разгорување на национална, расна, верска омраза или нетрпеливост;
- спречување на вршење на кривични дела и прекршоци, откривање и фаќање на нивните сторители и преземање на други со закон определени мерки за гонење на сторителите на тие дела;
- заштита и почитување на основните слободи и права на човекот и граѓанинот, гарантирани со Уставот, законите и ратификувани меѓународни договори;
- одржување на јавниот ред и мир во државата.

1.5. СПЕЦИФИЧНОСТ

Министерството за внатрешни работи е надлежно за: остварување на системот на јавна безбедност, спречување на насилно уривање на демократските институции утврдени со Уставот, заштита на животот, личната сигурност и имотот на граѓаните, спречување на разгорување на национална, расна или верска омраза и нетрпеливост, спречување на вршење кривични дела и прекршоци, откривање и фаќање на нивните сторители и преземање на други со закон определени мерки за гонење на сторителите на тие дела, граѓански работи и други работи утврдени со овој и посебен Закон.

1.6. СТРУКТУРА



1.7. ОДНОСИ СО ОРГАНОТ ВО СОСТАВ

МВР го сочинуваат организациски единици за потребите на министерството и орган во состав на министерството. Организациските единици за потребите на министерството се надлежни за вршење стручни работи во врска со вршењето на внатрешните работи, за потребите на целото министерство.

Орган во состав на МВР е Бирото за јавна безбедност (БЈБ), задолжено за извршување на полициските работи, под услови утврдени со Законот за полиција и друг закон. Со БЈБ раководи Директор кој по предлог на Министерот за внатрешни работи го именува Владата на Република Северна Македонија.

1.8. ПРИОРИТЕТИ И ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ

Стратешки приоритети

- Модернизација на Министерството за внатрешни работи и јакнење на капацитетите за непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите;
- Квалитетна подготовка на националната верзија на правото на Европска Унија;
- Одлучна и неселективна борба со организираниот криминал и корупција, реформи во насока на владеење на правото и изградба на независни институции;
- Зголемување на нивото на јавна безбедност, вклучувајќи ја и безбедноста на патниот сообраќај;
- Спречување на прекуграничниот криминал и илегалната миграција и контрола на реадмисијата и остварување на правото на азил;
- Соработка и воспоставување на заеднички стандарди за сајбер безбедност;
- Унапредување на законодавството во развојот на родова еднаквост и стратегии за превенција и заштита на жените од сите форми на родово базирано насилство, вклучувајќи го и семејното насилство;
- Унапредување на родовата еднаквост во сите области од општественото живеење и вклучување на родовата перспектива во креирањето на политиките и буџетите.

Приоритетни цели:

- преземање и примена на најдобрите ЕУ практики и стандарди;
- изградба и реконструкција на полициски станици од општа надлежност;
- реконструкција на простории за задржување лица;
- изградба на нов објект за Одделот за криминалистичко - технички испитувања и вештачења;
- имплементација на активности дефинирани во Стратегијата за управување со човечки ресурси 2020-2022;
- имплементација на активности дефинирани во Стратегијата за вклучување и комуникација со заедницата 2020-2022;
- имплементација на активности дефинирани во Стратегијата за развој на Центарот за обука 2020-2022;
- имплементација на активности дефинирани во Стратегијата за натамошен развој на капацитетите на криминалистичка техника на регионално и локално ниво 2020-2025;
- изработка на Стратегија за обука и развој на вработените во МВР 2022-2024;
- имплементација на Етички кодекс за однесување на вработените во МВР;
- имплементација на родова еднаквост и обезбедување еднаков третман и можности;
- примена на нови технологии и мерки за сајбер безбедност.

1.9. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2020 ГОДИНА

- Во рамки на стратешката програма „РАЗВОЈ НА ПОЛИЦИЈАТА“:
 - во потпрограмата „Вклучување и комуникација со заедницата“:
 - формирана е работна група за изработка на *анализа за потребите и можностите на промени во постојната организациска поставеност на превенција*.
 - во потпрограмата „Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на криминалистичките работи и сузбивање на организиран криминал“:
 - изработен е *Меморандум за соработка со Министерството за труд и социјална политика*, а донесен и потпишан е *Анекс на Меморандум за соработка со Царинска Управа*;
 - изработена е *Програма за обука за водење на финансиски истраги* (која е дел од проектот „Зајакнување на капацитетите

за водење на финансиски истраги во земјите од Западен Балкан, на UNODC и CEPOL“), а се врши ревизија на постојниот СОП за спроведување финансиски истражувања;

- континуирана соработка на Единицата за корупција со надлежните институции во борба со корупција од среден и висок профил (Основно Јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, Државна комисија за спречување на корупција), а полициски службеници учествуваа на дводневна online работилница на UNODC-E4J-OSCE за организиран криминал, конфискација социјална/општествена реупотреба на конфискуваните средства со фокус на земјите од ЈИЕ;
- одобрен е документ во кој се дефинирани индикатори за идентификација на можни носители на терористички активности и нивно следење, како и индикатори за идентификација на можни цели на напад;
- во рамки на проектот за поврзување на националната база за потраги по лица и возила со базите на податоци на ИНТЕРПОЛ за потраги по лица и возила, се преземаа активности за изготвување корисничко Упатство;
- изработена проектна идеја на Информатичко решение за автоматско креирање на Приоритетната листа на криминални групи (КРИМ – НЕТ).

- во потпрограмата „Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на полициските работи од општа и посебна надлежност и унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата“:

- реновирани се простории во ПС ОН Крива Паланка, ПС Гевгелија, ПС Бит Пазар, РЦ за ГР-Југ Кавадарци, Аеродромска база-Петровец, а реновиран е и објектот на ОВР Кавадарци;
- формирани и ставени во функција Оперативните комуникациски центри во СВР Охрид и СВР Струмица. Со овие активности завршен е проектот за формирање на Оперативни комуникациски центри во сите Сектори за внатрешни работи;
- набавени се 148 комплети на боди камери за потребите на Секторите за внатрешни работи на Тетово (46), Куманово (40) и Охрид (62), како дел од проектот „Видео надзор на место за контрола на возила и возачи“, кој МВР го реализира во соработка со ИЦИТАП. Извршено е инсталирање на софтверската опрема, како и реализирана е обука на старешинскиот кадар, кои пак како обучувачи спроведоа каскадни обуки со полициските службеници во нивните организациски единици со што е ставен во функција Мобилниот систем за снимање со камери-МССК на подрачјето на СВР Тетово (ПС за БПС Тетово и ПО за БПС Гостивар), СВР Куманово (ПС за БПС Куманово и СВР Охрид (ПС за БПС Охрид);

- набавени се 850 рачни батериски ламби и 250 светлечки стоп палки и ставени во употреба во службите за сообраќајни работи.
- во потпрограмата „**Јакнење на капацитетите во делот на криминалистичка техника**“:
- продолжија активностите за изградба на наменскиот објект на Одделот за криминалистичко-технички испитувања и вештачења, во рамки на проектот „Унапредување на службата за криминалистичка техника согласно стандардите на ЕУ и акредитација на нови методи во Одделот за криминалистичко-технички испитувања и вештачења“;
 - спроведено е преиспитување на документите и се изработени нови верзии од истите, согласно барањата на меѓународниот стандард ISO 17025. Во јули 2020 година по електронски пат (online) спроведен е редовен годишен надзор од Институтот за акредитација на Република Северна Македонија, за реакредитација на ОКТИВ;
 - во Лабораторијата за микро траги се имплементира меѓународниот стандард ISO 17025;
 - се преземаат активности за согледување на фактиката состојба во подрачните служби на криминалистичка техника, во делот на *реконструкција и реновирање на просторните капацитети, материјално-техничко опремување и стручно усовршување на персоналот*;
 - во рамки на ЕУ Проект Р-57, донирана е опрема (возило, инструменти, оддела), која ќе биде користена за обука на вработените од ОКТИВ, за ХБРН инциденти.
- во потпрограмата „**Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на граничното управување и миграции**“:
- континуирана соработка со Frontex–ЕВССА“ (Европска агенција за гранична и крајбрежна полиција), во делот на анализата на ризик и размена на информации и податоци (учество на состаноци, конференции и обуки).
Реализирани две заеднички оперативни активности во соработка со Frontex:
-JO Coordination Points 20 – Air во рамки на која странски униформирани полициски службеници се распоредени на меѓународниот аеродром Скопје и
-JAD Danube 5, во рамки на која полициски службеници од повеќе земји реализираа активности за спрчување на прекуграничен криминал и миграција;
 - непречено функционираат Заедничките контакт центри за полициска соработка со Р.Албанија, Р.Бугарија, Р.Србија и Косово;
 - спроведена тендерска постапка и избрана е фирма изведувач која ќе го гради новиот Прифатен Центар за странци

- (активности од проектот „Воспоставување на нов Прифатен Центар за странци“);
- реализирани активности од Твининг проектот ИПА 2016, „Усогласување на националните системи со ЕУ и Шенген барањата за гранично управување“:
 - изработени се работни верзии на Шенгенски акциски план и на Европска стратегија за интегрирано гранично управување, во соработка со странските експерти ;
 - изработена анализа за неопходниот персонал за гранична контрола, потребни вештини на вработените и Предлог-категоризација за Единиците за гранична полиција и Предлог за промена на бројот на патролни одделенија, како и за реорганизација на Единицата за полициски кучиња на регионално ниво;
 - изработен е Нацрт-Каталог на кривични дела поврзани со прекуграничен криминал, во соработка со странски експерти;
 - финализирани Нацрт – насоки за националната и меѓународната соработка во областа на откривање, истрага и гонење на прекуграничен криминал, на работилница од страна на претставници од МВР и странски експерти за потребите на Центрите за полициска и царинска соработка.
 - во потпрограмата „**Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на специјализираните полициски служби**“:
 - започната е постапка за набавка на возила за потребите на Единиците во состав на ОСПО (теренски и патнички возила);
 - реновирани се постојните објекти во полицискиот центар „Ѓ.Петров“;
 - поставени се системи за соларно греење на вода во полициската база „Ѓ.Петров“ и во касарната „Илинден“ за потребите на ЕБР и ЕСЗ. Изградено и пуштено е во употреба стрелиште во касарната „Илинден“.
 - Во рамки на стратешката програма „**УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ НА МВР**“:
 - во потпрограмата „**Воведување систем за управување со документи (DMS)**“:
 - изработена Платформата за системот за управување со документи во стручните служби во Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал и спроведена е обука за користење на платформата на DMS.
 - во потпрограмата „**Унапредување на системот за обука на вработените во МВР**“:
 - подготвени материјали за темите комуникација и превенција и истите се опфатени во *Програмата за основна обука на полицаец*;
 - утврдена оптимална годишна квота на кандидати за основна обука за полицаец за следните пет години;

- изработен е финален текст на Стратегијата за обука и развој на вработените во МВР за 2021-2023 година;
 - формиран работен тим за акредитација на *Центарот за обука*, кој ги проучува сите законски и подзаконски акти кои се однесуваат на образованието на возрасните во Република Северна Македонија, (активностите се реализираат со финансиска помош од Мисијата на ОБСЕ во Скопје);
 - изработен е *Нацрт – Правилник за работа на Советот за обучувачи во Центарот за Обука*;
 - изработен е *План за потребите за реновирање и тековно одржување на објектите на Центарот*, како и физибилити студија за реновирање на Центарот.
- во потпрограмата „**Унапредување на сервисната ориентираност кон граѓаните и останатите засегнати страни**“:
- ставен е во функција *Инфо-шалтер* за потребите на граѓаните во рамки на Одделението за управни работи – Скопје.
- во потпрограмата „**Надградба на телекомуникациски и информатички систем во МВР**“:
- во рамки на проектот „*Воспоставување на ИКТ Центар за континуитет во работењето и опоравување од катастрофа*“:
 - извршена е системска инсталација и конфигурација на набавената опрема за ИКТ Центарот;
 - одржани се континуирани обуки за користење на системски инсталираната опрема;
 - изготвен е *документот за дизајн на системите* и започнат *развој на апликативни информатички решенија* за полициското работење;
 - изготвен е *План за миграција, репликација на податоци на испорака на апликативни решенија*;
 - завршено е *тестирање на примарниот информациски систем на МВР* и поднесено е *барање за примарно прифаќање од страна на изведувачот*;
 - во рамки на проектот „*Уреди за климатизација на систем сали*“ инсталирани се новите индустриски клима уреди;
 - за проектот „*Мрежна инфраструктура за ИТ телефонија и миграција на телефонски централи во VoIP*“, се преземаа активности за испорака на потребната опрема.
- во потпрограмата „**Интеграција во НАТО и безбедност на класифицирани информации**“:
- претставници од МВР учествуваа на билатерални консултации со претставници на НАТО (Директорат за одбранбено и безбедно планирање);
 - завршена надградба на материјално-техничките средства и опремата за физичка безбедност на класифицирани

информации во Регистарот за безбедност на класифицирани информации на МВР.

- во потпрограмата „**Зајакнување на капацитетите за внатрешна контрола, професионални стандарди и спроведување на антикорупциска програма**„:

- изработена е работната верзија на *Планот за спроведување на програмата за јакнење на интегритетот на полициските службеници*, кој содржи анализа на ризик на работните места, вклучувајќи ги и новоформираните организациски единици;
- донесен е *Етички кодекс за однесување на вработените во МВР*.

Родовата застапеност во министерството во **2020г.** процентуално изнесува 80.35% мажи и 19.65% жени, од кои:

- униформирани: мажи 53.77%, жени 7.37%;
- неуниформирани ПС: мажи 18.44%, жени 4.47%;
- овластени: мажи 7.46 %, жени 7.53%;
- останати: мажи 0.68%, жени 0.28%.

Согласно „**Принцип на правична застапеност**„ на ниво на министерството состојба за правична застапеност на припадниците на заедниците во 2020 година е следна:

- Македонци: вкупно 75.84%, од кои мажи 59.08%, жени 16.76%;
- Албанци: вкупно:20.10%, од кои мажи 18.13%, жени 1.97%;
- Срби: вкупно 1.47%, од кои мажи 1.14% и жени 0.33%;
- Турци:вкупно 1.13%, од кои мажи 0.94%, жени 0.20%;
- Роми:вкупно 0.64%, од кои мажи 0.51%, жени 0.13%;
- Власи: вкупно 0.21%, од кои мажи 0.14%, жени 0.07%;
- Останати: вкупно 0.60%, од кои мажи 0.19%, жени 0.42%.

1.10. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2021 ГОДИНА

- Во рамки на стратешката програма „РАЗВОЈ НА ПОЛИЦИЈАТА“:
- во потпрограмата „Вклучување и комуникација со заедницата“:
 - од страна на раководителите на одделение/отсеци за превенција отпочнато е со користење на извештаи и аналитички продукти за безбедносната состојба;
 - направена е анализа во БЈБ и СВР од страна на работната група за изработка на анализа на постоечката систематизација на БЈБ.
 - во потпрограмата „Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на криминалистичките работи и сузбивање на организиран криминал“:
 - склучен е нов Договор меѓу МВР и Централниот регистар на РСМакедонија со цел користење на интернет дистрибутивен систем на Централниот регистар;
 - од аспект на *зајакнување на капацитетите за водење на финансиски истраги*, полициски службеници од Единицата за финансиски истраги учествуваа на 11 обуки, шест работилници и по еден настан, курс, работна средба и состанок¹;
 - за *јакнење на капацитетите за справување со корупција од среден и висок профил и поврзаност со кривични дела од организиран криминал*, полициски службеници од Единицата за корупција учествуваа на 14 едукативни активности од таа област. Воедно, доставен е пропаганден материјал за спречување на корупцијата и истиот е распореден на повеќе пунктови низ државата во објекти на МВР, со цел граѓаните да бидат запознаени со можноста за пријавување на корупција;
 - донирани се 13 комплети канцелариска опрема од страна на амбасадата на СРГерманија за вработените во Единицата за корупција;
 - изработена е работна верзија на Упатството за користење на апликацијата на Интерпол за потраги по лица и возила;
 - поставен е темплејтот на базата на податоци на три компјутери во Националниот Координативен Центар за спречување на организиран и сериозен криминал.

¹ На теми: за јакнење на капацитетите за водење на финансиски истраги; во врска со водењето на финансиски истраги за физички и правни лица инволвирани во вршење на кривични дела и за логистичка и финансиска поддршка во текот на различните фази од криминалистичките истраги.

- во потпрограмата „**Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на полициските работи од општа и посебна надлежност и унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата**“:

- завршена е реконструкцијата на 13 полициски објекти од општа надлежност (во СВР Куманово, ОВР Крушево, ОВР Пробиштип, ОВР Прилеп, ПС ОН Ресен, ОВР Кавадарци, БПС Штип, ПО Дојран, ПС Ранковце, ПО Чашка, ПО Македонска Каменица, ПО Кривогаштани и ПК Старо Нагоричане, а во фаза на реконструкција се шест полициски објекти од општа надлежност (ЕВР Карпош, ЕВР Гази Баба, ОВР Берово, ОВР Делчево, ОВР Свети Николе и ОВР Радовиш);
- реновирани се просториите за задржување во пет полициски објекти од општа надлежност (ОВР Ресен, СВР Куманово, ОВР Пробиштип, ОВР Прилеп и ОВР Крушево);
- набавени се 50 уреди за мерење на брзина и опрема за ноќно снимање на возило и истите се распределени на организациските единици за контрола и регулирање на сообраќајот при СВР и Мобилната единица за безбедност на сообраќајот на патиштата.

- во потпрограмата „**Јакнење на капацитетите во делот на криминалистичка техника**“:

- во тек се градежни работи за внатрешниот дел на наменскиот објект за ОКТИВ, како и активности за уредување на просторот околу објектот;
- спроведен е Годишниот надзор, од страна на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија, согласно стандардот ISO 17025 за одржување и унапредување на системот за квалитет. При спроведување на надзорот, утврдени се уште три нови методи од две лаборатории (Одделение за микротраги и Отсек за механичките траги и моторни возила) и истите се пријавени за акредитирање;
- изработена е наставна програма и план за обука на континуиран професионален развој и едукација на криминалистичко-техничкиот кадар при обезбедување и постапување со материјални траги од место на настан, со цел стручно усовршување на персоналот во подрачните организациски единици на криминалистичка техника.

- во потпрограмата „**Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на граничното управување и миграции**“:

- **соработката со Frontex-EBCGA** (Европска агенција за гранична и крајбрежна стража), се врши преку редовна ротација на странски полициски службеници и припадници на Frontex-EBCGA, на меѓународниот аеродром Скопје, на аеродромите во Цирих, Швајцарија и Франкфурт, СР Германија (во рамки на Заедничката операција JO Cordination Points 21-Air), и на ГП Табановце, ГП Дебели Бријег, Црна Гора, ГП Корча, Ралбанија, ГП Драгоман, РБугарија (од Заедничката операција JO

Cordination Points 21-Land). Продолжија активностите за изработка на Мастерплан за РСМакедонија за надградба на ИТ системите и инфраструктурата во согласност со информациските системи на ЕУ за гранично управување и управување со миграции. Во таа насока, одржани се и два on-line состаноци на кои се презентирани три Извештаи² и еден План за имплементација. Одржани се и 30 состаноци (до кои пет on-line комуникација), во организација на Frontex и други меѓународни организаци³. Состаноците со физичко присуство се одржани во земјава и во држави од регионот (Ц.Гора, БиХ, РСрбија, Р.Албанија) и ЕУ (СРГерманија). Покрај тоа, учествувано е на **две консултации** во рамки на Прашки Процес, на **14 едукативни активности**⁴ од таа област и на **три конференции**⁵. **Соработката со Европол** се одвивала преку размена на информации за состојбата во областа на илегалната миграција. Полициската соработка со Р.Албанија, Р.Бугарија, Р.Србија и Косово се одвивала преку непречено функционирање на **Заедничките контакт центри**.

- реализиран и имплементиран е *Твининг проектот ИПА 2016 „Усогласување на националните системи со ЕУ и Шенген барањата за гранично управување“*, со што се зајакнати административни и техничките капацитети во областа на интегрирано гранично управување.

- во потпрограмата **„Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на специјализираните полициски служби“**:

- завршени се градежните активности за реновирање на одредени објекти и терени на МВР во Полицискиот Центар „Ѓорче Петров“⁶, кој е и оперативен штаб на Единицата за брзо распоредување (ЕБР) и истиот прераснува во модерен објект за сместување на наши полициски службеници, но и од регионот кои учествуваат во обуки и вежби за борба против недозволена трговија со наркотици, како и градежните активности во делот од касарната „Илинден“ за потребите на Специјалната антитерористичка единица (САЕ-Тигри).

² за проценка, за целната состојба, за предложените решенија за понатамошен развој на системот и за функционални и нефункционални побарувања/спецификации

³ Регионална иницијатива за мигранти, азиланти и бегалци-МААРИ, Меѓународна организација за миграции- ИОМ, Меѓународен центар за развој на миграциски политики-ICMPD, OSCE, DCAF, Europol, Канцеларијата на ОН за дрога и криминал-UNODC.

⁴ седум обуки, една работилница, шест курсеви;

⁵ две одржани on-line за состојбите долж Западно-балканската рута (едната во организација на Претседателот на Европската комисија, а другата на Светскиот конгрес за граници одржан во Атина, РГрција) и присуство на Виенската конференција за миграција одржана во Виена, Р.Австрија (во организација на Меѓународниот центар за развој на миграциска политика/ICMPD);

⁶ објектот е реновиран со донација од Европската команда на Армијата на САД, во вредност од околу 475 000.000 \$, а реализирана преку ИЦИТАП програмата, Меѓународна програма за поддршка во обука во доменот на кривични истраги при Владата на САД, а добиена преку Амбасадата на САД во Република Северна Македонија.

- Во рамки на стратешката програма „УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ НА МВР“:
- во потпрограмата „Воведување систем за управување со документи (DMS):
 - во рамки на проектот „Документ менаџмент систем“, целосно е воспоставен електронски деловодник во DMS за внесување на хартиена службена пошта во Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал, Одделението за административни и заеднички работи (Писарницата на МВР) при Одделот за општи и заеднички работи, Одделот за криминалистичка полиција, а делумно во Секторот за меѓународна полициска соработка. Во текот на јули, 2021 година, одржан е состанок со членовите на Работната група формирана за проширување и имплементирање на системот за електронско управување со документи, при што анализирани се службените документи за главните работни процеси во ОСОСК, со цел нивна целосна дигитализација, а за потребите на Писарницата на МВР, кое е главна влезна и излезна точка на документи, од страна од ICITAP донирани се нови скенери.
 - во потпрограмата „Унапредување на системот за обука на вработените во МВР“:
 - ангажиран е надворешен консултант - експерт за изработката на *Елаборат за акредитација на Центарот за обука и помош при спроведување*;
 - одобрена е капитална инвестиција за Центарот за обука за реновирање на сместувачките капацитети и ресторанот на ЦО;
 - се изработува долгорочен план за обнова и проширување на ИТ инфраструктура во Центарот за обука, поддржан од Мисијата на ОБСЕ во Скопје;
 - за потребите на *Центарот за обука* изработени се предлози за промена на описот на работните места и воспоставување на нов организациски облик во делот на основа обука за полициски службеници;
 - усвоени се критериумите за обемот, видот и постапката на усовршување на персоналот од страна на Советот на обучувачи во Центарот за обука;
 - изработена е *анализа на содржинските и обучувачките компетенции*, за надоградување на Програмата за стекнување напредни обуки на персоналот за испорака на специјализирани обуки, а одржан е и состанок од страна на Советот на обучувачи за напредни обуки на персоналот, на кој Предлог-обуките се дадени на разгледување на советниците до усвојување на долгорочната програма.

- во потпрограмата „Унапредување на сервисната ориентираност кон граѓаните и останатите засегнати страни“:

- формирана е работна група за *изработка на законска рамка*, во кои се вклучени и претставници од АД *Македонска пошта* и одржани се две работни средби, за реализација на проектите „Олеснување на пристапот до документи“ и „Лична карта во Вашиот дом“.

- во потпрограмата „Надградба на телекомуникациски и информатички систем во МВР“:

- континуирано се следи оперативната работа на имплементирани системи ИКТ центарот, во рамки на проектот „*Воспоставување на ИКТ Центар за континуитет во работењето и опоравување од катастрофа*“;
- изработена е техничка спецификација и спроведена е постапка за јавна набавка на поддршка на лиценци, во рамки на проектот „*Подобрување на компјутерската инфраструктура на МВР*“;
- инсталирана е опремата скоро во сите организациски единици во седиштето на МВР и објектот на МТВ, завршен е процесот на тестирањето на опремата, а спроведен е и технички прием на опремата од проектот „*Мрежна инфраструктура за ИТ телефонија и миграција на телефонски центри во VoIP*“;
- се реализираат активности за ископ и положување на црево за оптички кабел во Велес, Градско, Кавадарци, Росоман и делумно во Прилеп, а спроведено е тестирање и прифаќање на оптичкиот кабел на релација Скопје-с.Фариш (Кавадарци), во рамки на проектот „*Оптичка мрежа на МВР*“.

- во потпрограмата „Обезбедување функционална интероперабилност со НАТО и безбедност на информации“:

- одржана е НАТО-ЕАДРЦЦ вежбата „*Северна Македонија 2021 година*“, во периодот 20-24.09.2021 година во Охрид, на која учествува 252 претставници од МВР (од 20 организациски единици), како и повеќе институции.⁷ Вежбата од страна на НАТО прв пат се организира во РСМакедонија, на која беа спроведени теренски сценарија (за земјотрес, оштетена брана, трагање и спасување во урбани средини/вода/планини, прекин на интернет, електрични енергија на комуникации, справување со лажни вести кампањи на ширење на дезинформации, интервенција на тимови за итна медицинска помош и друго). Притоа, овој настан на нашата земја и овозможи да имплементира одредени промени во Системот за управување

⁷ МВР, Агенција за национална безбедност, Министерство за одбрана/Генерал штаб, Центар за управување со кризи, Дирекција за заштита и спасување, Министерство за здравство, Министерство за надворешни работи, Министерство за образование и наука, Воена академија, Црвен крст, Меѓународна организација за миграции, Министерство за финансии, Царинска управа, Локална самоуправа-Охрид и Струга балкански медицински наменски сили, Директорати на НАТО-Бисел.

со кризи;

- изработени се *седум Предлог-текстови* за подзаконски акти за безбедност на обработката на личните податоци, за усогласување со воспоставениот систем за заштита на лични податоци во министерството;
- одржан е состанок *за развој и реализација на системот за криптозаштита на национални класифицирани информации* од страна на Секторот за безбедност на информации при МВР со претставници на функционалните системи за криптозаштита од МВР, Министерство за одбрана/Генерал Штаб на Армијата, МНР, ЦУК и Агенција за разузнавање.

Родовата застапеност во министерството во 2021 година, процентуално изнесува 79.89% мажи и 20.11% жени, од кои:

- униформирани: мажи 51.93%, жени 7.40%;
- неуниформирани ПС: мажи 19.01%, жени 4.62%;
- овластени: мажи 7.49%, жени 7.40%;
- ОСЛ: мажи 1.45%, жени 0.70%.

Во текот на 2021 година, согласно **„Принцип на правична застапеност„** на ниво на МВР состојбата за правична застапеност на припадниците на заедниците е следна:

- Македонци: вкупно 74.43%, од кои мажи 57.31%, жени 17.12%;
- Албанци: вкупно:21.53%, од кои мажи 19.44%, жени 2.09%;
- Срби: вкупно 1.46%, од кои мажи 1.16% и жени 0.31%;
- Турци: вкупно 1.15%, од кои мажи 1.93%, жени 0.21%;
- Роми: вкупно 0.66%, од кои мажи 0.53%, жени 0.13%;
- Власи: вкупно 0.18%, од кои мажи 0.09%, жени 0.09%;
- Останати: вкупно 0.60%, од кои мажи 0.43%, жени 0.17%.

1.11. ПРОГРАМИ

Стратешкиот план на МВР за 2022-2024 година содржи 2 *програми*, кои имаат континуитет од минатата година, разработени во 13 *потпрограми*, во кои се содржани проекти и активности.

Стратешкиот план ги содржи следниве програми:

1.11.1 „РАЗВОЈ НА ПОЛИЦИЈАТА“ - со шест потпрограми:

1.11.1.1. потпрограма „Вклучување и комуникација со заедницата“

1.11.1.2. потпрограма: „Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на криминалистичките работи и сузбивање на организиран криминал“

1.11.1.3. потпрограма: „Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на полициските работи од општа и посебна надлежност и за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата“

1.11.1.4. потпрограма: „Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на криминалистичка техника“

1.11.1.5. потпрограма: „Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на граничното управување и миграции“

1.11.1.6. потпрограма: „Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на специјализираните полициски служби“

1.11.2 „УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ НА МВР“ - со седум потпрограми:

1.11.2.1. потпрограма: „Воведување систем за управување со документи (DMS)“

1.11.2.2. потпрограма: „Управување со човечки ресурси“

1.11.2.3. потпрограма: „Унапредување на системот за обука на вработените во МВР,,

1.11.2.4. потпрограма: „Унапредување на сервисната ориентираност кон граѓаните и останатите засегнати страни,,

1.11.2.5. потпрограма: „Надградба на телекомуникациски и информатички систем во МВР“

1.11.2.6. потпрограма: „Реализација на активности кои произлегуваат од членство во НАТО и безбедност на информации“

1.11.2.7. потпрограма: „Зајакнување на капацитетите за внатрешна контрола, професионални стандарди и спроведување на антикорупциска програма“

1.11.1. ПРОГРАМА „РАЗВОЈ НА ПОЛИЦИЈАТА“

План за спроведување Програма

А: Оправданост и дизајн на Програмата

1. Образложение: Програмата „Развој на полицијата“ произлегува од Стратешкиот приоритет на Владата на Република Северна Македонија **“Владеење на правото, независност на правосудството, доследна и неселективна борба против криминалот и корупцијата со широка и обврзувачка транспарентност”**, односно **приоритетните цели:** „Модернизација на МВР, јакнење на капацитетите за непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите”, „Зголемување на нивото на јавна безбедност, вклучувајќи ја и безбедноста на патниот сообраќај”, „Спречување на прекуграничниот криминал, илегалната миграција и контрола на реадмисијата и остварување на правото на азил“ и „Соработка и воспоставување на заеднички стандарди за сајбер безбедност“

2. НПАА: Поглавје 24 „Правда, слобода и безбедност“ 24.1 „Миграција“ 24.2. „Азил“ 24.4. „Надворешни граници и граници на шенген зоната“ 24.6 „Полициска соработка и борба против организиран криминал“

3. Стратешки приоритети и цели на МВР:

Програмата е во функција на **стартешките приоритети** „Одлучна и неселективна борба со организираниот криминал и корупцијата, реформи во насока на владеене на правото и изградба на независни институции“, „Модернизација на МВР јакнење на капацитетите за непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите”, „Зголемување на нивото на јавната безбедност, вклучувајќи ја и безбедноста на патниот сообраќај“, „Спречување на прекуграничниот криминал и илегалната миграција и контрола на реадмисијата и остварување на правото на азил, „Соработка и воспоставување заеднички стандарди за сајбер безбедност“.

Воедно, програмата е во функција на остварување на **приоритетните цели:**

- изградба и реконструкција на полициски станици од општа надлежност;
- реконструкција на простории на задржување лица;
- изградба на нов објект за Одделот за криминалистичко-технички испитувања и вештачења;
- имплементација на активности дефинирани во Стратегијата за натамошен развој на капацитетите на криминалистичка техника на регионално и локално ниво 2020-2025;
- имплементација на активности дефинирани во Стратегијата за вклучување и комуникација со заедницата 2020-2022;

Цел на Програмата:

Обезбедување законитост, стручност и транспарентна ориентираност во вршење на функцијата на БЈБ

Показатели за успех на Програмата:

- јакнење на капацитетите (организациски и персонални) во делот на превентивното работење и комуникацијата со заедницата;

<p>- примена на полициските овластувања во согласност со начелата на законитост, пропорционалност и нужност;</p> <p>- стабилен јавен ред и мир во функција на зголемен степен на безбедност во државата;</p> <p>- намалување на бројот на сообраќајни незгоди и последиците од истите со посебен акцент намалување на жртвите во сообраќајот;</p> <p>- број на спроведени обуки и обучени полициски службеници за стекнато знаење за родова еднаквост.</p>	
Програмата е: <input checked="" type="checkbox"/> Хоризонтална <input type="checkbox"/> Вертикална	
Потпрограми (компоненти) од Програмата:	
Потпрограма 1: Вклучување и комуникација со заедницата	Показател за успешност: <ul style="list-style-type: none"> изработена и усвоена анализа од врвното раководство за промена на организациската поставеност на превенцијата потпишани меморандуми за соработка во определени превентивни мерки на локално ниво
Потпрограма 2: Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на криминалистичките работи и сузбивање на организиран криминал	Показател за успешност: <ul style="list-style-type: none"> институционално уредена интерагенциска и меѓународна соработка изразена преку зголемен број на интерагенциски и меѓународни истраги; унапредена информатичка технологија и користење податоци од електронски бази на национално ниво во насока на зголемена откривачка активност
Потпрограма 3: Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на полициските работи од општа и посебна надлежност и за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата	Показател за успешност: <ul style="list-style-type: none"> воспоставување на квалитетни материјално-технички стандарди и подобри услови за работа на полициските службеници и подобра услуга на граѓаните; модернизирани капацитети и стандардизирани простории за задржување на лица и работа со деца-жртви; усогласување со препораките на Комитетот против тортура при Совет на Европа и подобрување на знаењата и вештините на полициските службеници; модернизација на капацитетите за контрола на возила и возачи и увид при сообраќајни незгоди
Потпрограма 4: Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на криминалистичка техника	Показател за успешност: <ul style="list-style-type: none"> модернизирани форензички капацитети; стандардизација на постапките за работа при истраги на место на настан и при спроведување лабораториски анализи, како и хармонизација со ЕУ регулативите;

	<ul style="list-style-type: none"> • подобрување на стручноста на КТ работници во областа на увиди при ХБРН инциденти
<p>Потпрограма 5: Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на граничното управување и миграции</p>	<p>Показател за успешност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • број на учества во заеднички оперативни активности во организација на Frontex - ЕВССГА и Europol • број на учества во други активности на Frontex - ЕВССГА (состаноци, обуки, проекти...) • број на разменети информации преку Заедничките контакт центри за полициска соработка • број на реализирани меѓународни проекти од областа на граничното полициско работење
<p>Потпрограма 6: Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на специјализираните полициски служби</p>	<p>Показател за успешност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • обновен возен парк и современа материјално-техничка опрема за урбана и рурална средина; • ефективност и ефикасност во реализација на специјализирани полициски операции

Б: План за спроведување на програмата

1.11.1.1 Потпрограма - „Вклучување и комуникација со заедницата“

План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултанти	Временска рамка		Потребни ресурси					
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	Човечки			Финансиски (МКД)		
					I год.	II год.	III год.	I год.	II год.	III год.
Стратегија за вклучување и комуникација со заедницата 2020-2022	ЕСПСКК, ОУП, ОЕ за превенција-СВР, при БЈБ, ООЈСП		2020	2022						

Вкупно активности во I година:		1			
Вкупно активности во II година:					
Вкупно активности во III година:					
Вкупно за потпрограма 1:		1			

1.11.1.2 Потпрограма - „Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на криминалистичките работи и сузбивање на организиран криминал“ План за спроведување										
Активност	Одговорни	Консултанти	Временска рамка		Потребни ресурси					
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	Човечки			Финансиски (МКД)		
					I год.	II год.	III год.	I год.	II год.	III год.
Развивање на капацитетите за водење на криминалистички истражувања - обезбедување пристап до бази на податоци на институции надвор од МВР (АКН, УЈП и др.)	ОКП, ОСОСК	АКН, УЈП, УФР, ЦУ	2022	2024						
Зајакнување на капацитетите за водење на финансиски истраги	ОКП, ОСОСК, СВР	ЈО,УФР, УФП, ЦУ	2022	2024						
Јакнење на капацитетите за справување со корупција од среден и висок профил и поврзаност со кривични дела од организиран криминал	ОСОСК, ОКП		2022	2024						
Зајакнување на капацитетите на НКЦ за сузбивање на организиран и сериозен криминал - развој на софтверско решение за складирање и обработка на податоци во НКЦ и развој на ИТ инфраструктурата	НКЦСОСК	ОИТ	2022	2024						
Зголемување на капацитетите на национално ниво за пристап до меѓународните бази на податоци - проект за поврзување на националната	СМПС	ОЕУМС	2022	2023						

база за потраги по лица и возила со базите на податоци на ИНТЕРПОЛ за потраги по лица и возила										
Зајакнување на капацитетите на Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика - воспоставување на Триаж системот за одземена компјутерска опрема или носачи на дигитални докази	СККДФ	ОКП, СВР	2022	2023						
Поврзување на Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика со ИНТЕРПОЛ I-24/7 мрежата	СККДФ, СМПС		2022	2023						
Вкупно активности во I година:					7					
Вкупно активности во II година:										
Вкупно активности во III година:										
Вкупно за потпрограма 2:					7					

1.11.1.3 Потпрограма - „Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на полициските работи од општа и посебна надлежност и за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата “

План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултанти	Временска рамка		Потребни ресурси					
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	Човечки			Финансиски (МКД)		
					I год.	II год.	III год.	I год.	II год.	III год.
Јакнење на капацитетите на СВР-та и ПС од општа и посебна надлежност - изградба и реконструкција на ПС - изградба и реконструкција на ПС ОН Аеродром	ОУП, ООЗР	ОФП, ОУП, СВР Скопје	2022	2024				103.462.565,00	27845.262,00	27845.262,00
								(вкупно за сите три години 159.153.050,00)		

<p>Постигнување на стандардите утврдени со Правилникот за просториите за задржување на лица во ПС -реконструкција на простории за задржување во ПС</p>	ОУП, ООЗР	ОФП, ОУП, СВР	2022	2024						
<p>Јакнење на капацитетите на полициските службеници за постапување со лица на кои им е ограничено правото на слобода на движење - изработка на Прирачник/Кодекс за водење на интервју</p>	ЕСПСКК		2022	2023						
<p>- изработка на тест за примена на СОП за постапување со лица на кои им е ограничено правото на слобода на движење</p>	ЕСПСКК		2022	2023						
<p>Зајакнување на капацитетите за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата -зајакнување на материјално-техничките капацитети на службите кои вршат контрола и регулирање на сообраќајот</p>	ОУП-ССР, СВР	ОФП	2022	2024						
Вкупно активности во I година:						5				
Вкупно активности во II година:										
Вкупно активности во III година:										
Вкупно за потпрограма 3:						5				

Б: План за спроведување на програмата

1.11.1.4 Потпрограма - „Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на криминалистичка техника“

План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултанти	Временска рамка		Потребни ресурси					
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	Човечки			Финансиски (МКД)		
					И год.	II год	III год	И год.	II год	III год
<p>Проект „Унапредување на службата за криминалистичка техника согласно стандардите на ЕУ и акредитација на нови методи во Одделот за криминалистичко-технички испитувања и вештачења“</p> <p><i>Јакнење на форензичките капацитети</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - изградба на наменски објект за ОКТИВ заради подобрување на капацитетите за криминалистичко-технички испитувања и вештачења; - материјално-техничко опремување со биро-лабораториска опрема за потребите на лабораториите во новиот објект; - трансфер на опрема на ОКТИВ од стариот во новиот објект 	ОЕУМС	ОКТИВ	2020	2022				3,1 милион евра странска донација		
								100.000.000,00	18.000.000,00	
								(вкупно за двете години 118.000.000,00)		
<p>Акредитација</p> <ul style="list-style-type: none"> - Одржување на системот на квалитет, согласно стандардот ISO 17025; - Унапредување на системот за квалитет, согласно стандардот ISO 17025 	ОКТИВ, ОФП	БЈБ, Институт за акредитација	2022	2024						
<p>Стандардизација на активностите на поддрачните организациски единици на криминалистичка техника</p> <ul style="list-style-type: none"> - реконструкција и реновирање на просторните капацитети; - материјално-техничко опремување; 	ОКТИВ		2022	2024				3.000.000,00		

- стручно усовршување на персоналот										
Зајакнување на форензичките капацитети за истрага на место на настан при ХБРН (хемиско, биолошки, радиоактивни и нуклеарни) инциденти - спроведување на обука за ХБРН инциденти, чија главна задача е вршење на увид на место на настан	ОКТИВ, ООЗР, ЦО		2022	2023						
Вкупно активности во I година:					4					
Вкупно активности во II година:										
Вкупно активности во III година:										
Вкупно за потпрограма 4:					4					

1.11.1.5 Потпрограма - „Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на граничното управување и миграција“										
План за спроведување										
Активност	Одговорни	Консултанти	Временска рамка		Потребни ресурси					
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	Човечки			Финансиски (МКД)		
Унапредување на прекуграничната полициска соработка - соработка и координација со ЕУ агенции и проширување на полициската соработка преку ЗКЦ;	ОГРМ	СМПС	2022	2024	I год.	II год.	III год.	I год.	II год.	III год.
Вкупно активности во I година:					1					
Вкупно активности во II година:										
Вкупно активности во III година:										
Вкупно за потпрограма 5:					1					

1.11.1.6 Потпрограма - „ Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на специјализираните полициски служби “ План за спроведување										
Активност	Одговорни	Консултанти	Временска рамка		Потребни ресурси					
			Почеток (месец/ година)	Крај (месец/ година)	Човечки			Финансиски (МКД)		
					I год.	II год.	III год.	I год.	II год.	III год.
Зајакнување на капацитетите на Одделот за обезбедување и заштита на одредени личности и објекти -воспоставување интегриран видео мониторинг систем поврзан со Центарот за правување и контрола на сообраќајот и видео мониторинг системите за објектите кои МВР ги обезбедува; -набавка на возила за ескортно обезбедување, специјални (блиндирани) патнички и теренски моторни возила и моторцикли	ОЗОЛО ООЗР	ОФП	2022	2024				10.000.000,00	1.800.000,00	
								(вкупно за двете години 11.800.000,00)		
Зајакнување на капацитетите на Одделот за специјални полициски операции - набавка на возила за специјални и посебни намени со конкретна спецификација согласно намената, потребите и задачите; - реконструкција и реновирање на објекти кои ги користат организациските единици во состав на ОСПО	ОСПО ООЗР	ОФП, ЕБР, ЕСЗ, ЕОП	2022	2024						
Зајакнување на капацитетите на Одделот за воздухопловни единици -инфраструктурни активности за изградба на 2 нови хангари – еден во Брест за сместување на најмалку два	ОВЕ, ООЗР	ОФП, ОВЕ	2022	2024						

хеликоптери од типот МИ и еден во Идризово за сместување на најмалку два хеликоптери од типот БЕЛ; -обнова на флотата на хеликоптерите во Хеликоптерската единица за полициски намени, врз база старо за ново; -набавка на возило-цистерна за гориво за потребите на хеликоптерите.										
Зајакнување на капацитетите на Аеродромска полициска база - унапредување на безбедноста на АП База: - изработка и реализација на проект за поставување на видео надзор и мониторинг систем во базата; -санирање на жичаната ограда/ поставување нова ограда согласно стандардите за физичко оградување за воздухопловни пристаништа	АПБ, ООЗР	ОФП	2022	2024						
Зајакнување на капацитетите на Единицата за службени куќиња - иницијатива за носење Одлука на стратешко ниво за превземање на ЦОДК при АРМ и преоѓање во рамките на МВР (боксови)	ЕСК, ООЗР	ОФП	2022	2024						
Вкупно активности во I година:					5					
Вкупно активности во II година:										
Вкупно активности во III година:										
Вкупно за потпрограма б:					5					

1.11.2 ПРОГРАМА „УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ НА МВР“

План за спроведување Програма

А: Оправданост и дизајн на Програмата

1. Образложение: Програмата „Унапредување на заедничките функции на МВР“, произлегува од Стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија „Успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија“ и „Владеење на правото, независност на правосудството, доследна и неселективна борба против криминалот и корупцијата со широка и обврзувачка транспарентност“, односно приоритетните цели: „Европски демократски вредности во процесот на пристапувањето во Европската Унија“, „Унапредување на законодавството за родовата еднаквост, вклучување на родовата перспектива во креирањето на политиките, буџетите и развој на концептот на еднаквост и недискриминација во сите области на општественото живеење“, „Реформи во насока на владеене на правото и изградба на независни институции“, „Модернизација на Министерството за внатрешни работи, јакнење на капацитетите за непристрасно и недискриминарачко спроведување на законите“ и „Соработка и воспоставување на заеднички стандарди за развој на сајбер безбедност“

2.НПАА: Поглавје 24 „Правда, слобода и безбедност“

3. Стратешки приоритети и цели на МВР:

Програмата е во функција на **стартешките приоритети** „Квалитетна подготовка на националната верзија на правото на Европската Унија“, „Унапредување на законодавството во развојот на родова еднаквост и стратегии за превенција и заштита на жените од сите форми на родово бизарно насилство, вклучувајќи го семејното насилство“, „Унапредување на родовата еднаквост во сите области од општественото живеење и вклучување на родовата перспектива во креирањето на политиките и буџетите“, „Модернизација на Министерството за внатрешни работи, јакнење на капацитетите за непристрасно и недискриминарачко спроведување на законите“ и „Соработка и воспоставување на заеднички стандарди за развој на сајбер безбедност“.

Воедно, програмата е во функција на остварување на **приоритетните цели:**

- Преземање и примена на најдобрите ЕУ практики и стандарди;
- Имплементација на активности дефинирани во Стратегијата за управување со човечки ресурси 2020-2022;
- Имплементација на активности дефинирани во Стратегијата за развој на Центарот за обука 2020-2022;
- Имплементација на активности дефинирани во Стратегија за обука и развој на вработените во МВР 2022-2024;
- Имплементација на Етички кодекс за однесување на вработените во МВР ;
- Имплементација на родовата еднаквост и обезбедување еднаков третман и можности и
- Примена на нови технологии и мерки за сајбер безбедност

Цел на Програмата:

Современа, законита и стручна институција насочена кон развој на европските демократски вредности и владеене на правото

<p>Показатели за успех на Програмата:</p> <ul style="list-style-type: none"> - унифициран и брз проток на информации во МВР; - надоградување на системот за регрутирање, селекција, унапредување и развој во кариерата на вработените во МВР; - зајакнати капацитети на Центарот за обука; - подобрување на услугите кон граѓаните и сервисна ориентација на МВР; - повисока безбедност на информатичкиот систем на МВР обезбедена квалитетна ИКТ инфраструктура и користење нови технологии и мерки за информатичка безбедност; - исполнување на партнерската цел Г1107, согласно Програмата на НАТО – стабилизација и реконструкција (обуката и учество на полициски службеници во мировни мисии); - професионално работење на вработените со зајакнување на довербата на граѓаните во полицијата; - јакнење на родовата еднаквост преку вклучување на менторската програма за жени. 	
<p>Програмата е: <input checked="" type="checkbox"/> Хоризонтална <input type="checkbox"/> Вертикална</p>	
<p>Потпрограми (компоненти) од Програмата:</p>	
<p>Потпрограма 1: Воведување систем за управување со документи (DMS)</p>	<p>Показател за успешност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • овозможен брз проток на информации и документи во организациски единици во состав на МВР; • единственост и унифицираност на податоците.
<p>Потпрограма 2: Управување со човечки ресурси</p>	<p>Показател за успешност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • комплетно разработен модел на кариерно унапредување во МВР според Мерит системот; • усвоен концепт на регрутна стратегија во обезбедување на човечки ресурси во МВР;
<p>Потпрограма 3: Унапредување на системот за обука на вработените во МВР</p>	<p>Показател за успешност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • подобрен систем за обука; • изработена и одобрена Стратегија за обука и развој на вработените во МВР 2022-2024 година; • подобрени и унапредени капацитети и услуги на Центарот зза обука
<p>Потпрограма 4: Унапредување на сервисната ориентираност кон граѓаните и останатите засегнати страни</p>	<p>Показател за успешност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • подобрување на квалитетот на услугите кон граѓаните и останатите засегнати страни;
<p>Потпрограма 5: Надградба на телекомуникациски и информатички систем во МВР</p>	<p>Показател за успешност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • зголемување на квалитетот и брзината на мрежата;

	<ul style="list-style-type: none"> повисока безбедност на информатичкиот систем на МВР; модернизирање на софтверски решенија од ИС на МВР;
Потпрограма 6: Реализација на активности кои произлегуваат од членство во НАТО и безбедност на информации	Показател за успешност: <ul style="list-style-type: none"> обучени припадници на МВР во мировни мисии; имплементација на активностите поврзани со функционална интероперабилност и подготовка за идните НАТО цели и способности; доопремување на Регистерот за странски КИ во МВР со безбедносна опрема; изработка на функционални интерни документи за управување со информациската безбедност во МВР
Потпрограма 7: Зајакнување на капацитетите за внатрешна контрола, професионални стандарди и спроведување на антикорупциска програма	Показател за успешност: <ul style="list-style-type: none"> зајакнување на професионалниот интегритет на вработените во МВР

Б: План за спроведување на програмата

1.11.2.1 Потпрограма- „Воведување систем за управување со документи “(DMS)

План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултанти	Временска рамка		Потребни ресурси					
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	Човечки			Финансиски (МКД)		
Проект: „Документ менаџмент систем“: -развивање на дополнителни електронски работни процеси; -испорака на софтверски лиценци; -развивање на електронски работен план за следење на напредок на истрага (т.н. Blue Print) -прилагодување на системот за	БЈБ-МВР	ОЕ во МВР,БЈБ, Надворешна фирма „Интек систем“	2022	2024	I год.	II год.	III год	I год. странска донација	II год.	III год

потребата на корисници - воспоставување на инфраструктура за дигитален потпис; - имплементација на дигитален потпис; - проширување кон други организациски единици и воведување на електронско деловодничко работење										
Вкупно активности во I година:										
Вкупно активности во II година:						1				
Вкупно активности во III година:										
Вкупно за потпрограма 1:						1				

Б: План за спроведување на програмата

1.11.2 Потпрограма- „Управување со човечки ресурси“

План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултанти	Временска рамка		Потребни ресурси					
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	Човечки			Финансиски (МКД)		
					I год.	II год.	III год.	I год.	II год.	III год.
Стратегија за управување со човечки ресурси 2020-2022	ОПРСПУЧР, ОЗРУЧР		2020	2022	I год.	II год.	III год.	I год.	II год.	III год.
Вкупно активности во I година:					1					
Вкупно активности во II година:										
Вкупно активности во III година:										
Вкупно за потпрограма 2:					1					

План за спроведување на програмата										
1.11.2.3 Потпрограма - „Унапредување на системот за обука на вработените во МВР“										
План за спроведување										
Активност	Одговорни	Консултанти	Временска рамка		Потребни ресурси					
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	Човечки			Финансиски (МКД)		
Стратегијата на Центарот за обука на МВР 2020-2022	ЦО		2020	2022	I год.	II год.	III год.	I год. 86.275.830,00	II год. 61.717.206,00	III год. 61.717.206,00
Стратегија за обука и развој на вработените во МВР 2022-2024	ЦО		2022	2024						
Вкупно активности во I година:					1					
Вкупно активности во II година:										
Вкупно активности во III година:					1					
Вкупно за потпрограма 3:					2					

Б: План за спроведување на програмата

1.11.2.4 Потпрограма - „Унапредување на сервисната ориентираност кон граѓаните и останатите засегнати страни“

План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултанти	Временска рамка		Потребни ресурси					
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	Човечки			Финансиски (МКД)		
Воведување Инфо-шалтери во Отсеци за управни работи формирање Инфо-шалтери во 7-те Отсеци за управни работи	ОГР	ООЗР, ОПРСПУЧР, БЈБ	2022	2022	I год.	II год.	III год.	I год.	II год.	III год.
Вкупно активности во I година:					1					
Вкупно активности во II година:										
Вкупно активности во III година:										
Вкупно за потпрограма 4:					1					

Б: План за спроведување на програмата

1.11.2.5 Потпрограма - „Надградба на телекомуникациски и информатички систем во МВР“

План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултанти	Временска рамка		Потребни ресурси					
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	Човечки			Финансиски (МКД)		
ИПА проект: „Воспоставување на ИКТ Центар за континуитет во работењето и опоравување од катастрофа - Следење и операционализација на работата на системите - финално прифаќање на сите испораки од проектот	ОИТ	ООЗР	2022	2023	I год.	II год.	III год.	I год.	II год.	III год.
								средства од ИПА		

Проект: „Подобрување на компјутерската инфраструктура на МВР“	ОИТ	003Р	2022	2024								
Набавување на периферна компјутерска опрема	ОИТ	003Р	2022	2023				58699000				
следење на работата на нсталираната опрема	ОИТ		2022	2024	10	10						
Набавка на возило за дистрибуција на инсталираната опрема	ОИТ	003Р	2022	2023								
Ревизија на лиценци за системски и развоен софтвер	ОИТ	003Р	2022	2024	5	5		30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		
Склучување договори за ревидирани лиценци	ОИТ	003Р	2022	2024								
Инсталација на нови лиценци	ОИТ		2022	2024	5	5						
Проект: „Мрежна инфраструктура за IP телефонија и миграција на телефонски центри во VoIP“ Инсталација на опремата	ОИТ		2022	2023	10	10						
Проект: „Оптичка мрежа на МВР“ Обезбедување на Решение за градба за III фаза (територија на општина Прилеп)	ОИТ	003Р	2022	2022	2			средства од ИПА/МВР				
Инсталација на опрема од III фаза	ОИТ		2022	2022	22	10						
Технички прием на опрема од III фаза	ОИТ		2022	2022	5							
Вкупно активности во I година:					4							
Вкупно активности во II година:					3							
Вкупно активности во III година:					5							
Вкупно за потпрограма 5:					12							

Б: План за спроведување на програмата

1.11.2.6 Потпрограма - „Реализација на активности кои произлегуваат од членство во НАТО и безбедност на информации“

План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултанти	Временска рамка		Временска рамка					
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	Човечки			Финансиски (МКД)		
					I год	II год	III год	I год.	II год.	III год
Активности кои произлегуваат од членството во НАТО -Имплементација и реализација на активностите кои произлегуваат од членството на РСМакедонија во НАТО	СБИ	МНР, МО/АРМ	2022	2024	2	2	2			
Активности за реализација на Партнерската цел Г1107 од програмата на НАТО-Стабилизација и реконструкција (обука и учество на полициски службеници во мировни мисии)	СБИ	МНР, МО-МВР-ОПРСПУЧР, ОЗРУЧР	2022	2024	3	3	3			
- Упатување на полициски службеници во мировни мисии	СБИ	МНР, МО-МВР-ОПРСПУЧР, БЈБ, ОЗРУЧР	2023	2024	3	3	3	150,000 евра.	150,000 евра.	150,000 евра
Информациска безбедност Изработка и донесување на документација за управување со информациска безбедност во МВР	СБИ	Работна група од О.Е (ОПРСПУЧР, ОИТ и ТК, БЈБ-ОЗРУЧР, ООЗР)	2022	2023	3	3				
Безбедност на класифицирани информации -Набавка на ТЕМПЕСТ стандардизирана опрема за потребите на регистарот за	СБИ	ОИТ, ДБКИ	2022	2022	2	2	2			

класифицирани информации										
Заштита на лични податоци Усогласување на активностите за заштита на личните податоци во МВР според законот за заштита на ЛП од 2020 година	СБИ	Одделение за заштита на лични податоци во ОЗРУЧР-БЈБ	2022	2022	1					
Вкупно активности во I година:					2					
Вкупно активности во II година:					1					
Вкупно активности во III година:					3					
Вкупно за потпрограма 6:					6					

Б: План за спроведување на програмата

1.11.2.7 Потпрограма - „Зајакнување на капацитетите за внатрешна контрола, професионални стандарди и спроведување на антикорупциска програма“
План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултанти	Временска рамка		Потребни ресурси					
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	Човечки			Финансиски (МКД)		
					I год.	II год.	III год.	I год.	II год.	III год.
Воведување на тест за професионален интегритет на вработените во МВР	ОВККИПС	ОБСЕ, ОЕ во МВР	2022	2024	3					
Вкупно активности во I година:										
Вкупно активности во II година:										
Вкупно активности во III година:					1					
Вкупно за потпрограма 7:					1					

1.12 Влијанија врз човечките ресурси			
Програма	Резиме на потреба од нови вработувања	Резиме на потреба од прераспределба на вработените	Резиме на потребите од обука
РАЗВОЈ НА ПОЛИЦИЈАТА			
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ НА МВР			
Влијанието врз човечките ресурси се врши согласно потребите кои произлегуваат од стратешките програми.			

1.13. Принципи на правична застапеност		
Очекувано влијание во I година	Очекувано влијание во II година	Очекувано влијание во III година
Почитување на принципот на правична застапеност на ниво на МВР врз основа на квалитет, стручност и компетентност.		

1.14. Принцип на еднакви можности на жените и мажите		
Очекувано влијание во I година	Очекувано влијание во II година	Очекувано влијание во III година
Согласно Законот за еднакви можности на жените и мажите во сите организациски единици во МВР.		

1.15. Развивање на заедничките функции		
Очекувано влијание во I година	Очекувано влијание во II година	Очекувано влијание во III година
Стратешко планирање/ подготвување на буџет		
Секторот за стратешко планирање и управување со квалитет ќе презема активности за организирање и одржување обука за кориниците на електронскиот	Следење на степенот на имплементирање на електронскиот систем во организациските единици за потребите на министерството и БЈБ.	Следење на степенот на имплементирање на електронскиот систем во организациските единици за потребите на министерството и БЈБ.

<p>систем/евиденција за следење и евалуација на стратегии и проекти на ниво на МВР во рамки на проектот „Проектна идеја за информатичко – техничка поддршка за следење и евалуација на реализацијата на стратегиите и проектите во МВР, како и негова практична имплементација.</p>		
<p>Извршување на Буџетот и управување со средства</p>		
<p>Одделот за финансиски прашања во рамки на своите надлежности, преку координирање на процесот на изготвување на Буџетот на МВР за 2022 година и повеќегодишни проекции, помага во остварување на утврдените стратешки приоритетии цели на Владата на РСМ преку буџетско финансирање на проекти и активности кои се содржат во Стратешкиот план на МВР. Распределбата на Буџетот на МВР за 2022 година ќе биде дефинирана во Годишниот план за јавни набавки за потребите на МВР за 2022 година.</p>	<p>Распределбата на Буџетот на МВР за 2023 година ќе биде дефинирана во Годишниот план за јавни набавки за потребите на МВР за 2023 година.</p>	<p>Распределбата на Буџетот на МВР за 2024 година ќе биде дефинирана во Годишниот план за јавни набавки за потребите на МВР за 2024 година.</p>
<p>Внатрешна ревизија</p>		
<p>Одделението за внатрешна ревизија во текот на 2022 година ќе ги презема активностите кои се предвидени во Годишниот План на МВР за внатрешна ревизија за 2022 година.</p>	<p>Одделението за внатрешна ревизија во текот на 2023 година ќе ги презема активностите кои ќе бидат предвидени во Годишниот план на МВР за внатрешна ревизија за 2023 година</p>	<p>Одделението за внатрешна ревизија во текот на 2024 година ќе ги презема активностите кои ќе бидат предвидени во Годишниот план на МВР за внатрешна ревизија за 2024 година</p>

1.16 РИЗИЦИ НА НИВО НА СТРАТЕШКИ ПЛАН

РИЗИК	ВЕРОЈАТНОСТ ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА РИЗИКОТ	ВИЛЈАНИЕ НА РИЗИКОТ ВРЗ ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ	МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ
-пробивање рокови за реализација на активностите -недостаток на финансиски средства за реализација на предвидените активности	Веројатноста за настанување на ризиците е на средно ниво	Влијанието на ризиците врз остварување на целите е на средно ниво	- пролонгирање на временската рамка за реализација на активностите; - навремено обезбедување на потребните финансиски средства за реализација на предвидените активности

1.17 РИЗИЦИ НА НИВО НА ПРОГРАМА

РИЗИК	ВЕРОЈАТНОСТ ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА РИЗИКОТ	ВЛИЈАНИЕ НА РИЗИКОТ ВРЗ ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ	МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ
програма „РАЗВОЈ НА ПОЛИЦИЈАТА,			
-пробивање рокови за реализација на активностите заради состојбата од Ковид 19; -недостаток на финансиски средства за реализација на предвидените активности	Веројатноста за настанување на ризиците е на средно ниво	Влијанието на ризиците врз остварување на целите е на средно ниво	-воспоставување електронска комуникација со засегнатги страни за реализирање на активностите; - координирање и организирање online состаноци за реализација на активностите; - пролонгирање на предвидената временска рамка за реализација на активностите; - навремено преземање дејствија за обезбедување на потребните финансиски средства за реализација на предвидените активности (од Буџет на МВР или странски донации)
Програма „УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ НА МВР“			
-пробивање рокови за реализација на активностите			-воспоставување електронска комуникација со засегнатги страни за реализирање на активностите;

	Веројатноста за настанување на ризиците е на средно ниво	Влијанието на ризиците врз остварување на целите е на средно ниво	- координирање и организирање online состаноци за реализација на активностите; - давање образложение за измена на Законот за внатрешни работи; - одржување комуникација/состаноци со ОПРСПУЧР
-недонесување законски измени со кои се предвидува воведување на тест за професионален интегритет			
-институционални и финансиски ограничувања за реализација на активностите	Веројатноста за настанување на ризикот е на ниско ниво	Влијанието на ризикот врз остварување на целите е на високо ниво	- навремено преземање на сите институционални активности во надлежност на МВР

Бр. 16.2.1-22537/1
Скопје, 10.03.2022 година

МИНИСТЕР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Оливер Спасовски